

З А П И С Н И К
од Триесет и петтата седница на Владата на Република Македонија,
одржана на 3.11.2017 година

Скопје, ноември 2017 година

ЗАПИСНИК

од Триесет и петтата седница на Владата на Република Македонија,
одржана на 3.11.2017 година

Седницата започна во 15:20 часот.

На седницата претседаваше заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија, задолжен за европски прашања, д-р Бујар Османи.

На седницата присуствуваа, заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија и министер за внатрешни работи, Оливер Спасовски, заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија и министер за одбрана, Радмила Шекеринска и членовите на Владата на Република Македонија, министер за правда, Билен Саљиџи, министер за финансии, Драган Тевдовски, министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски, министер за информатичко општество и администрација, Дамјан Манчевски, министер за транспорт и врски, Горан Сугарески, министер за животна средина и просторно планирање, Садула Дураки, министер за локална самоуправа, Сухејл Фазлиу, министер за култура, Роберт Алаџозовски, министер без ресор, задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност, Роберт Поповски, министер без ресор, задолжен за странски инвестиции, Аднан Кахил, министер без ресор, задолжен за странски инвестиции, Зорица Апостолска, министер без ресор, задолжен за дијаспора, Едмонд Адеми и министер без ресор, задолжен за регулатива за подобрување на инвестиционата клима за домашните претпријатија, Зоран Шапуриќ како и генералниот секретар на Владата на Република Македонија, Драги Рашковски и заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Македонија, Тахир Хани.

На седницата присуствуваше и Лила Миладиновска-Пејчиновска, секретар на Секретаријатот за законодавство.

Покрај членовите на Владата, на седницата присуствуваа и заменик на министерот за надворешни работи, Арта Точи, заменик на министерот за финансии, Ширете Елези, заменик на министерот за економија, Кире Наумов, заменик на министерот за здравство, Гоце Чакаровски, заменик на министерот за труд и социјална политика, Елми Азири и заменик на министерот за информатичко општество и администрација, Александар Бајдевски.

На седницата присуствуваа и портпаролите на Владата на Република Македонија, Миле Бошњаковски и Мухамед Хоџа, како и претставници од Секретаријатот за европски прашања, Драган Тилев, Билјана Бутлиеска и Христина Конеска Бероска.

Од седницата отсутуваа претседателот на Владата на Република Македонија, Зоран Заев, заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија, задолжен за економски прашања и за координација на економските ресори, Кочо Анѓушев, заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија, задолжен за спроведување на Рамковниот договор и политички систем, Хазби Лика, министер за надворешни работи, Никола Димитров, министер за економија, Крешник Бектеши, министер за образование и наука, Рената Тренеска-Дескоска, министер за труд и социјална политика, Мила Царовска, министер без ресор, задолжен за странски инвестиции, Рамиз Мерко и министерот без ресор, задолжен за имплементација на Националната стратегија за подобрување на состојбата на Ромите во Република Македонија, Самка Ибраимовски.

*

* *

Врз основа на Предлогот на дневниот ред и предлозите што беа поднесени на седницата, Владата го утврди следниов

ДНЕВЕН РЕД

1. Информација и статус на подготовката на Придонесот кон извештајот на Европска комисија
2. Предлог закон за изменување на Законот за јавните набавки, по скратена постапка
3. Кадровски прашања
4. Прашања и предлози

*

* *

По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:

Точка 1

Владата ја разгледа Информацијата и статус на подготовката на Придонесот кон извештајот на Европската комисија и ја усвои со следниве заклучоци:

1. Го утврди текстот на Придонесот на Република Македонија кон Извештајот на Европската комисија.
2. Се задолжуваат/им се укажува на Државната изборна комисија, Министерството за финансии, согласно статусот на неодговорени прашања (Табела 1, sheet 4), да ги достават комплетни одговорите на македонски и на англиски јазик, во електронска и хартиена верзија, потпишана од раководно лице на институцијата до Секретаријатот за европски прашања, најдоцна до 6 ноември 2017 година.
3. Се задолжува Министерството за локална самоуправа, во соработка со Министерството за финансии да го подобри текстот на одговорот на прашањето во поглавје 1.01. демократија кое гласи: „Дали локалните органи имаат соодветни финансиски средства и автономија за да ги извршуваат надлежностите што им се доделени?“, на македонски и англиски јазик и истиот да го достави до Секретаријатот за европски прашања, во електронска и хартиена форма потпишана од раководно лице на институцијата, најдоцна до 6 ноември 2017 година.
4. Се задолжува Секретаријатот за европски прашања да го достави придонесот на Република Македонија до Европската комисија, на англиски јазик, на 3 ноември 2017 година, додека дополнителните одговори согласно заклучоците 2 и 3 да ги достави до Европската комисија на англиски јазик, најдоцна до 6 ноември 2017 година, до крај на денот.

Истовремено, се задолжува Секретаријатот за европски прашања до сите членови на Владата на Република Македонија да ги достави одговорите подготвени од надлежните институции во однос на Демократија и Фундаментални права, со корекции и коментари од заменик на претседателот на Владата и министер за одбрана, Радмила Шекеринска Јанковска, кои до 6 ноември 2017 година ќе бидат доставени до Европската комисија.

Точка 2

Владата го разгледа Предлог-законот за изменување на Законот за јавните набавки, по скратена постапка и го утврди со следниве заклучоци:

1. Се задолжува Министерството за финансии номотехнички и правно да го усогласи текстот на Предлог-законот за јавните набавки со Секретаријатот за законодавство.
2. Се задолжува Министерството за финансии да го усогласи текстот на Предлог-законот за јавните набавки во делот на член 19 со Министерството за информатичко општество и администрација.
3. Пречистениот текст на Предлог-законот за изменување на Законот за јавните набавки, по скратена постапка да се достави до Собранието на Република Македонија, согласно член 170 од Деловникот на Собранието на Република Македонија.

За претставници на Владата на Република Македонија во Собранието се определени министерот за финансии, Драган Тевдовски, и заменик на министерот за финансии, Ширете Елези, а за повереници државен секретар во Министерството за финансии, Елена Трпковска и директор на Бирото за јавни набавки, Ѓорѓи Георгиевски,.

Истовремено, Владата заклучи:

1. Се задолжува Министерството за финансии да подготви и на наредната седница на Владата да достави Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост во насока на усогласување на одредбите на истиот, соодветно со овие измени на Законот за јавните набавки.
2. Се задолжува Министерството за транспорт и врски да подготви и на наредната седница на Владата да достави Предлог-закон за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија, во насока на усогласување на одредбите на истиот, соодветно со овие измени на Законот за јавните набавки.

Точка 3

1. Владата го разреши Душко Тасев од должноста член на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити.

1.1. Владата за вршители на должноста членови на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити, ги именува:

- Сузана Пенева
- Нора Манова-Трајковска

- м-р Милена Перчинкова

2. Владата за вршители на должноста претседател и членови на Инспекцискиот совет, ги избра:

а) за вршител на должноста претседател:

- Магдалена Филиповска-Грашкоска досегашен в.д. претседател на Инспекциски совет и истовремено и утврди коефициент за пресметување на плата.

б) за вршители на должноста членови:

- Јулијана Силјановска од областа на надзорот на пазарот, работните односи и безбедност и здравјето при работа, досегашен в.д. член на Инспекциски совет и истовремено и утврди коефициент за пресметување на плата.
- Методија Димовски од областа на животната средина и заштитата на здравјето на луѓето, досегашен в.д. член на Инспекциски совет и истовремено му утврди коефициент за пресметување на плата.
- Ресул Шемо од областа на градежништвото, урбанизмот и транспортот, досегашен в.д. член на Инспекциски совет и истовремено му утврди коефициент за пресметување на плата.
- Владимир Гиноски од областа на земјоделството, шумарството, ветеринарството и безбедноста на храната, досегашен в.д. член на Инспекциски совет и истовремено му утврди коефициент за пресметување на плата.
- Благоја Гешоски од областа на управата, досегашен в.д. член на Инспекциски совет и истовремено му утврди коефициент за пресметување на плата и
- Горан Симоноски од областа на образованието, науката и културата, досегашен в.д. член на Инспекциски совет и истовремено му утврди коефициент за пресметување на плата.

Точка 4

По оваа точка немаше ниту прашања, ниту предлози.

*

* *

На седницата се водени стенографски белешки.

Седницата заврши во 17:40 часот.

**ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

д-р Драги Рашковски

**ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

д-р Бујар Османи